



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 29 јануари 1964
Скопје
Број 2

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

4.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА

Се прогласува Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година, што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јануари 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 8 јануари 1964 година.

У. бр. 10

9 јануари 1964 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА

ДЕЛ ПРВИ

Позолните стопански движења кои по двегодишниот период на побавен стопански развој, се манифестираа веќе во втората половина на 1962 година, продолжија и во 1963 година на сите подрачја од стопанската активност. Преземените мерки и вложуваните напори во смисла на активирањето на сите материјални и општествени фактори за забрзувањето на стопанската активност, доведоа до тоа во оваа година да се оствари интензивна стопа на пораст на производство на инвестиционата дејност, зголемување продуктивноста на трудот а во сообразност со тоа и пораст на личната и општествена потрошувачка.

Поаѓајќи од ваквите тенденции и движења во стопанството, како и условите и можностите за движењата до крајот на 1963 година, се оценува дека стопанството во целина ќе ја задржи динамиката на развојот која обезбедува исполнување, а на одделни сектори и натфрлување на планските задачи. Во рамките на постигнатите повољни резултати во 1963 година особено се истакнува високата стопа на пораст на производството во индустријата, земјоделството и градежништвото, што создава услови за натамошен брз стопански развој.

Остварените стопански движења се во сообразност со квалитетно новите тенденции во целокупниот стопански живот во нашата земја, кои се во прв ред резултат на стимулативното дејство на стопанскиот систем и неговото натамошно усовршување, за побрзото и поуспешното прилагодување на стопанството кон новите услови на стопанисување, како и на активноста на сите субјективни сили на општеството за остварување одлуките и ставовите на Извршниот комитет и IV Пленум на ЦК СКЈ.

Успешниот стопански развој е овозможен и со зголемените производни капацитети и подобрите производни можности речиси во сите стопански дејности, со подброто снабдување со репродукциони материјали, како и со усовршувањето на производството преку возедување посовремена техника и ширење на производството со кооперација и специјализација.

Земјотресот во Скопје, и покрај негативните последици за производството, во некои стопански дејности услови повисока активност, а особено во градежништвото и сообраќајот, кои имаа непосредна врска со обновата и изградбата на Скопје. Врз оваа основа зголемена е и инвестиционата дејност.

Преку полибералното кредитирање постигнати се повољни услови за развој на производството и реализацијата и на дел од порано создадените прекумерни резерви на некои производи.

Позолните стопански движења во 1963 година се придружувани и со извесни проблеми, за чие решавање во овој план се посветува поголемо внимание, а такво внимание треба да се посвети и во плановите на сите општествено-политички заедници и работни организации, како и сите општествени органи што ќе одлучуваат за мерките на тековната стопанска политика во 1964 година. Меѓу овие проблеми особено се истакнува проблемот на електричната енергија, јагленот, обезбедувањето на индустријата со сировини од земјоделско потекло и репродукциони материјали од увоз, проблемот на недоволните капацитети на услужните дејности и друго. Недостигот од некои земјоделски производи, а особено на сточарски производи, бил и по сè изгледа ќе остане и натаму значаен фактор на нестабилноста на пазарот и фактор за ограничување побрзиот реален пораст на личната потрошувачка. Во 1963 година дојде и до поизразита неусогласеност помеѓу сообраќајните капацитети и потребите на стопанството, кои можат да бидат проблем и во идната година.

Во планот за 1964 година се сметало на овие и други проблеми и во границите на општите услови во 1964 година се предвидени такви движења во стопанството, кои, при положба на поуспешно решавање на одделните проблеми, можат да бидат и подобри, односно во некои сектори да се постигнат поголеми резултати од предвидените во планот.

Економската политика во 1964 година, како прва година од Седумгодишниот план, развивајќи ги и натаму позитивните тенденции што беа присутни во 1963 година, треба да осигура успешен, хармоничен и брз стопански развој, кој ќе биде и во духот на основните концепции за развојот на стопанството во следниот седумгодишен период.

Покрај општите економски и општествени услови, остварувањето на планот во 1964 година ќе се обезбедува и со преземање на посебни мерки за материјално обезбедување, за подобра организација на работата, за создавање услови за постипулативно стопанисување, за зголемување продуктивноста на трудот, за стабилизација на пазарот и друго. Предвидениот развој во идната година го овозможуваат, исто така, и веќе остварените значајни вложувања во реконструкциите и новите производни објекти, што треба да бидат пуштени во погон во 1964 година, подобро искористување на постојните капацитети, поголемата ориентација кон зголемување на производството за извоз, пројавената тенденција во работните колективи зголемувањето на производството да се остварува со умерен пораст на запослените и релативно високиот пораст на продуктивноста на трудот.

Обновата и изградбата на Скопје како и натамошното поинтензивно инвестирање воопшто, ќе се оствари во услови стопанската и општествената активност и во идната година да биде проследена со динамика на забрзан развој и со остварувањето на обемните задачи, а особено во областа на градежништвото.

За остварувањето на набележените цели и задачи во стопанскиот развој потребно е пошироко и поинтензивно да се применуваат научните دستигања во соодветните стопански области, да се организираат и преземаат научни истражувања за унапредувањето на стопанството.

Во реализацијата на политиката за развојот на стопански недоволно развиените подрачја во Републиката потребно е да се обезбеди поголема активност во остварувањето на започнатата инвестициска изградба, нејзиното довршување и активирање на објектите.

За остварувањето на целите и задачите поставени во свој план, со кое треба да се обезбеди натамошен материјален и културен напредок, брз пораст на стопанството и животниот стандард на населението, неопходно е потребно и понатаму да се остварува поголема активност и настојување од сите општествено политички организации и сите органи на општественото самоуправање за да можат целите и задачите да се остваруваат што поуспешно.

Погајќи од досегашните резултати како и од можностите и условите за развој, Собранието на СР Македонија ги утврдува следните цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој во 1964 година:

Глава I

ПРОИЗВОДСТВО

1. Производство во 1964 година се оценува да продолжи со интензивна стопа на пораст. Погајќи од постигнатите резултати и од општите услови на стопанисување, обемот на производството во 1964 година се оценува да се зголеми за околу 16%, а производството во општествениот сектор за приближно 20%.

Оценетиот пораст на производството се темели врз подобро искористување на постојните капацитети, вклучувањето во производството на нови капацитети, особено во областа на индустријата и градежништвото, подобро обезбедување на производството со репродукциони материјали, создадените услови за зголемување на приносите и проширувањето на засеаните површини во земјоделството, поинтензивната дејност на сообраќајот, трговијата и другите области како и подобро искористување на постојните можности за зголемувањето на извозот. Вака оценетиот пораст се заснова и врз зголемената инвестициона дејност воопшто, а посебно во врска со обновата и изградбата на Скопје, како и условите што се создаваат со општата забрзана стопанска активност во земјата.

Предвидената стопа на пораст на производството во 1964 година поаѓа од прилично високото ниво, остварено во 1963 година, што претставува, со самостојно тоа, голема задача. За остварувањето на предвиденото производство ќе биде потребна поголема и постојана мобилност на сите фактори за решавањето на проблемите од областа на производството. Успешното решавање на тие проблеми дава реални услови подобро да се искористат материјалните и другите фактори, а со тоа да се оствари и поголемо производство од предвиденото.

2. Постојат материјални и други услови индустриското производство во 1964 година да продолжи со забрзаната динамика остварена во 1963 година и да се оствари стопа на пораст од околу 16%. Во рамките на општата стопа на пораст, со релативно повисока динамика, постојат услови и треба да биде остварено производство, особено во хемиската индустрија, црната металургија, индустријата за хартија и тутунската индустрија.

Остварувањето на вака предвидениот пораст и движење на производството во индустријата е условено, пред сè од поактивното искористување на постојните капацитети. Постојат реални услови во 1964 година во овој поглед да се постигнат позначајни резултати и на тој начин да се оствари понатамошен пораст на индустриското производство. Исто така, значаен фактор за зголемувањето на производството во 1964 година претставуваат новите погони што се во градба, во реконструкција и проширување. Во 1964 година треба да бидат пуштени во работа повеќе капацитети од кои како погајќи се капацитетите за производство на ка-

нализациони цевки, градежна и друга керамика, метална галантерија, фрижидери за домаќинството погоните во хемискиот комбинат „Билјана“ за додецил-безол, монохлор оцетна киселина, магнезиум-хлорид; погоните во „Наум Наумовски — Борче“ за поливинил-хлорид, ПВЦ гранулат и винил-ацетат, винил-азбестни плочи, феросилациум, мермерни блокови и плочи, хартија и целулоза, памучно предено, декоративни, памучни и свилени ткаенини, крупна горна кожа и др.

Важно е да се обезбеди што поскоро и навремено пуштање во работа на новите погони, бидејќи тие претставуваат значајна основица врз која се темели развојот и стопата на пораст на индустриското производство во 1964 година.

Општествено-политичките органи и организации треба активно да се ангажираат и да укажуваат помош во преземањето мерки за подобро искористување на постојните капацитети и навременото пуштање на новите погони.

Пред стопанските организации и другите органи во 1964 година и натаму останува како многу важна задача обезбедувањето на побрзо и поефикасно прилагодување структурата на производството кон положбата на пазарот и другите услови на стопанисување, потрајно и постабилно решавање на проблемот за обезбедување на индустријата со репродукциони материјали, а особено на индустријата што користи земјоделски сировини и материјали од увоз, порадикално отстранување на причините што ја прават кооперацијата и специјализацијата нестабилна и го ограничуваат нејзиното ширење и слично.

Според засеаните површчи во 1963 година се очекува дека ќе бидат откупени поголеми количества неферментиран твртин, што ќе услови натамошен пораст на производството во твртинвата индустрија во 1964 година. Подобри услови можат да се очекуваат и за другите видови индустрички кои користат земјоделски сировини, иако за кланичната и шеќерната индустрија снабдувањето и натаму ќе претставува проблем, па ќе бидат потребни многу поголеми напори за максимално можно отстранување на тешкотните со кои ќе биде соочено производството на овие индустрии.

Во границите на општите биланси за увоз на репродукциони материјали постојат услови производството да биде пореловно и подобро обезбедено. Меѓутоа, повисокиот скок во производството ќе биде тесно поврзан со остварениот извоз од самите стопански организации и самофинансирањето на дел од увозните репродукциони материјали.

Општојугословенскиот електробиланс и производството на електрична енергија во СР Македонија се базираат врз просечна климатска година. Ова наметнува потреба Електростопанската заедница, заедно со потрошувачите, а особено со претпријатијата од електрохемијата и електрометалургијата, благовремено да преземат посебни мерки со кои да се обезбеди динамичното собиравање на производството со снабдувањето на електрична енергија.

Производството во 1964 година претпоставува натамошен пораст на домашната потрошувачка. Меѓутоа, треба да дојде до поголема ориентација кон остворување на странските пазари и афирмирање на производството, со кое треба да се обезбеди поголема постојаност на странскиот пазар.

Во 1964 година треба да дојде до натамошен пораст на обемот на извозот на индустриските стоки. Се цени дека вкупниот обем на извозот ќе биде зголемен за преку 11%. Извозот на индустриски стоки, без тутунот е знатно поголем и се цени дека ќе изнесува 21%, наспроти индустриското производство кое се предвидува да биде зголемено за околу 15%.

Потребите во врска со обновата и изградбата на Скопје наложуваат индустријата во нашата Република до максимум да се ориентира и кон задоволување на овие потреби.

Зголемувањето општиот учинок во производството, нивото на продуктивноста на трудот и подобрувањето организацијата на работата, исто така, претставува важна задача од чие решавање зависи натамошната консолидација на стопанските организации и поефикасно искористување на основните фондови.

Во 1964 година продуктивноста на трудот треба да биде зголемена за приближно 12%. Порастот на зголемувањето на општиот учинок во производството, претставува посебна задача па ќе треба да се вложат напори за неговото остварување.

Стопанските организации и другите фактори треба да продолжат со напорите за подобрувањето на акумулативноста и да преземат поенергични мерки за отстранувањето на загубите. Поефикасното искористување на средствата, подобрувањето организацијата на работењето, примената на современата технологија и научните достигнувања подобро усогласување на производството со барањата на пазарот — се најнужните мерки што треба да ги преземат стопанските организации за остварувањето на оваа задача.

Истражувачките работи во 1964 година и натаму ќе продолжат. Во истражувањето на задачите во овој поглед посебно треба да се зголеми учеството на стопанските организации со цел за проширување на работите. Ова ќе биде овозможено особено со ослободувањето од плаќање придонес за рударството, кои средства треба да бидат насочени кон редовното зголемување и обезбедување на минералните резерви.

3. Врз основа на расположивите капацитети и постојните економски услови се оценува дека земјоделското производство во 1964 година, иви просечни климатски услови ќе достигне пораст од преку 6% во однос на оценката за 1963 година. Во општествениот сектор се оценува дека производството ќе се зголеми за преку 15%, а во приватниот сектор, заедно со кооперацијата, приближно за 3%.

Се оценува дека поледзлското производство ќе се зголеми за околу 7%, а сточарското за околу 4%.

Поповолните економски услови, како што се зголемените цени на некои производи, зголемените промили и друго кои позитивно се одразија врз

производството во 1963 година, ќе влијаат и во 1964 година и тие треба да имаат позитивен одраз врз зголемувањето на производството, подоброто користење на производните средства и воведувањето на современа технологија. Сето ова треба да го овозможи подобрувањето на економската положба на стопанските организации и намалувањето на загубите. Подобрите економски услови за земјоделското производство овозможуваа да се создаде поголема заинтересираност и кај индивидуалните производители за зголемување на производството и кооперирање со земјоделските организации. Преку кооперирањето, покрај другото, треба да се овозможи проширување примената на современата агротехника.

Како особено важна задача, посебно во општествениот сектор, се поставува зголемувањето на производството на месо, млеко и јајца, од кои се чувствува недостиг во снабдувањето на населението. За оваа цел потребно е, покрај другото, да се зголеми бројот на продуктивниот добиток, првенствено од сопствено производство да се подобри неговата расна состојба и да се зголемат приносите. Изградените живинарски фарми треба да се активираат за да се обезбеди поголемо производство на месо и јајца.

За обезбедување на поголемо и постабилно производство треба што повеќе да се користат позитивните искуства од договарањето за испорака на производството по однапред утврдени цени и тоа да се претвара во постојан систем во односите помеѓу производителите, потрошувачите и трговската мрежа. Условите за обезбедување со репродукционен материјал, постојаната кредитна политика и нејзиното натамошно подобрување позитивно ќе се одразат врз ориентацијата на производството и неговото унапредување.

Во општествениот сектор треба да се постигне порационално користење на средствата за производство, а особено на механизацијата, насадите, сточарството и мелиоративните системи. Ова треба да придонесе да се оствари поголема продуктивност од 13%, економичност, зголемување на личните доходи, создавање фондови и воопшто ефикасно стопанисување. Поактивниот однос на земјоделските организации кон модернизацијата на производството, јакнењето на економските единици, подобрувањето организацијата на работата и отстранувањето на слабостите во работењето и раководењето треба да доведе до покачување на производството. Остварувањето на овие задачи изискува поголемо внимание по однос подобрувањето квалификациите на работниците и обезбедувањето со стручен кадар. Современата технологија во општествениот сектор треба да најде уште поширока примена, за која цел на земјоделството ќе му бидат ставени на располагање повеќе средства за производство — вештачки ѓубрива, квалитетно семе, механизација и др.

Зголемувањето на производството во приватниот сектор, покрај другото, базира врз кооперацијата со земјоделските организации, врз подобро обезбедување со репродукционен материјал

и друго. Кооперирањето со индивидуалните земјоделски производители, како метод и средство за унапредувањето на земјоделското производство, воспоставувањето на процесите на производството и развитокот на социјалистичките односи на село треба да биде ориентирано, пред сè, кон зголемување производството на стоки за пазар и да се засновува врз заемниот економски интерес и на земјоделските организации и на индивидуалните производители.

Во 1964 година една од поважните задачи во земјоделството е зголемувањето на извозот. Се предвидува извозот на земјоделски производи дека треба да биде зголемен за околу 19%.

Во 1964 година ссидбените површини треба да бидат знатно зголемени кај општествениот и приватниот сектор и со тоа да се намалат површините под угари. Ова особено треба да дојде до израз во општествениот сектор, кој за оваа цел е обезбеден со потребната материјално-техничка база.

Зголемувањето на земјоделското производство треба да се оствари, пред сè, преку зголемувањето на производството на индустриските и житните култури.

4. Во текот на 1964 година во шумарството се очекува натамошно зголемување и подобрување на шумското производство и шумско-одгледувачките и инвестиционите работи.

Во текот на 1964 година сите заинтересирани општествени фактори ќе продолжат со мерките за подобрување чувањето на шумскиот фонд, како и со примена на поинтензивни мерки за неговото зголемување. Во 1964 година сечата во сите шуми треба да достигне ниво од 780.000 м³, што претставува пораст од преку 5% во однос на процената во 1963 година, односно за околу 10% во однос на исполнувањето во 1962 година. Во рамките на ова производство се очекува сечата во организациите на општествениот сектор да достигне ниво од 400.000 м³, што претставува 61,5% од вкупната сеча, а зголемување за 12,2% во однос на процената во 1963 година. Напоредно со зголемувањето обемот на сечата во текот на 1964 година се очекува понатамошно подобрување на структурата на шумското производство преку покачувањето на производството на индустриско-техничкото дрво.

За подобрувањето на шумскиот фонд и интензивирањето на шумарството и во 1964 година ќе продолжат вложувањата во шумско-одгледувачките брзорасни дрвесни видови и инвестиционите работи. Во шумско-одгледувачките работи се очекува зголемување на интензивните мерки во мелиорацијата на постојниот шумски фонд.

5. Поинтензивното инвестирање, карактеристично за последните неколку години, се предвидува да продолжи и во идната година. Ова ќе создаде потреба за извршување на поголем обем градежни работи во областа на стопанството и во нестопанските дејности. Обновата и изградбата на Скопје претставува една од најважните задачи, за чие извршување градежната оператива ќе тре-

ба да вложи посебни напори. Градежната оператива, исто така, ќе биде ангажирана и ќе треба да обезбеди редовна градба и довршување на другите објекти во областа на стопанството и општествениот стандард.

Зголеменото ниво на инвестициите во 1964 година и програмата за обнова на Скопје претставува основа за тоа, обемот на градежните работи во идната година да биде зголемен за близу 15% во кое градежната оператива на СРМ ќе учествува со 40%. Во овие рамки обемот на градежните работи во стопанството се предвидува да биде покачен за 9%, а обемот на изградбата на објектите од општествениот стандард и другите нестопански дејности за 20%.

Предвидениот пораст на обемот на градежните работи во 1964 година претпоставува максимално искористување на капацитетите во СР Македонија како и ангажирање на дел од оперативата од другите републики. Во извршувањето на задачите во обновата и изградбата на Скопје, градежната оператива од СР Македонија треба да се ангажира значитно повеќе отколку во 1963 година и на тој начин да придонесе за редовното извршување на програмата.

Зголемениот обем на градежните работи во 1964 година наложува и соодветно зголемување на капацитетите на градежните претпријатија и претпријатијата за завршно-инсталатерски работи. Зголемувањето на капацитетите, како на големите така и на помалите претпријатија, треба да се обезбеди преку опремување, а посебно со воведување на современа организација во работата и со зголемувањето продуктивноста на трудот. За навременото и целосното изготвување на инвестиционо-техничка документација проектанските организации треба да станат силни проектански капацитети со кадри од сите технички струки.

Предвидениот обем на градежните работи во 1964 година како и очекуваниот висок обем на градежните работи во идните години, бара значитно проширување на материјалната основа на градежништвото, како во поглед зголемувањето на производството на современи материјали и изнаоѓање конструктивни решенија за рационална изградба, така и во поглед на значитно поголема опременост на градежништвото со механизација.

Зголемениот обем на станбената изградба со особено обемни и одговорни задачи во обновата и изградбата на Скопје наложува побрза и посмела примена на нови технички и технолошки решенија и нови организациони облици, кои ќе ја забрзат и поефтинат станбената изградба. Градежната оператива треба повеќе да се ориентира кон презимање на комплексна изградба на инвестиционите објекти и со тоа да ги искористи предностите на кооперацијата во оваа област.

Положбата во Скопје по земјотресот укажува на некои слабости во изведувањето на досегашната изградба. Затоа ќе биде потребно градбата да се одвива под далеку построги критериуми во поглед употребата на материјалите, начинот на проектирањето и изведување на работите. Треба

да се засили надзорот над градбата како еден од факторите кој ќе обезбеди посолидна изградба.

Снабдувањето на градежната оператива со основните градежни материјали во 1964 година наметнува потреба претпријатијата од градежната индустрија да постигнат максимално искористување на нивните капацитети. Во набавката на неопходните материјали оперативата ќе треба да се потпре и на изворите од другите места во земјата, што изискува благовремено подготвување и دستварање за потребните количества.

6. Зголемената стопанска активност воопшто, како и зголемените потреби од превоз во Скопје значитно ги зголемуваат потребите од превоз и другите услуги од областа на сообраќајот.

Поаѓајќи од расположивите капацитети и потребите за превоз во 1964 година, се оценува дека физичкиот обем на сообраќајот во целина ќе биде зголемен за околу 13%. Во овие рамки превозот на стоките се предвидува да биде зголемен за околу 17%, а превозот на патници за 6 до 7%.

Обемот на сообраќајните услуги во друмскиот и градскиот сообраќај се очекува да биде остварен со релативно поголем пораст.

Задоволувањето на потребите од превоз на стоки во железничкиот сообраќај бара посебни мерки. Проблемот се јавува во општојугословенски размери и во склопот на нив ќе треба да се решава. Меѓутоа, постојат можности за неговото ублажување и тие треба да се искористат преку изнајдување на внатрешни резерви и порационално користење на капацитетите. Напоредно со тоа треба да се оствари поголема рамномерност во превозот со поширока примена на системот за долгорочно договарање помеѓу корисниците и транспортните организации, воведување на товарење и истоварување ноќе, во недела и празници, поширока примена на механизациони и други средства за современо претоварување и транспорт, определување приоритет за одреден превоз како и презимање на други организациони, економски и технички мерки.

Во друмскиот сообраќај потребни се натамошни мерки за подобро искористување на капацитетите, а во ПТТ сообраќајот санирање на капацитетите во Скопје. Од побрзото решавање на проблемите во Скопје, обемот на ПТТ услуги може да биде и поголем од предвидениот.

За извршување задачите во 1964 година и подолгорочното решавање на појавените проблеми во областа на сообраќајот, потребно е да продолжи изградбата на потребните капацитетите, проширување, реконструкција и модернизација во сите гранки на сообраќајот. Во идната година треба да се засилат работите на делницата Гостивар—Кичево од пругата Гостивар—Охрид, опремување со транспортни средства, изградба на железничкиот јазел во Скопје, изградба и модернизација на патиштата, а во прв ред на автопатот „Братство—Единство“ и Прилеп—Градско, автоматизација на месната телефонија и слично.

7. Врз база на предвидувањата за движењето на производството и потрошувачката, во 1964 година се очекува стоковниот промет во трговијата на мало да се зголеми за околу 16%.

Реализацијата на ваквиот обем на прометот неодложно упатува кон зголемување на напорите за побрз развото на трговијата. За таа цел ќе биде потребно проблемите на трговската мрежа да се решаваат и во оваа година. Стекнатото искуство во решавањето на прашањето за продажниот простор во Скопје треба да продолжи и во 1964 година, со тоа што ќе се користи и во другите подрачја за решавањето на ваквите акутни проблеми. Притоа се наложува осовременување и порационално користење на продажниот простор со воведување на позеке смени и друго.

Во 1964 година, со оглед на постојните проблеми во снабдувањето со земјоделско-прехранбени производи особено со месо, млеко и други производи од сточарството, неопходно е да продолжат настојувањата на општините и снабдувачките организации во правец на благовремено обезбедување на пазарот со доволни количества на вакви производи и на стабилизација на нивните цени. За остварувањето на оваа цел треба да се поддржува и понатаму да се усовршува договорвањето на производството, што во 1963 година веќе даде позитивни резултати.

8. Изградените капацитети во последните години како што се хотелите, мотелите, бањите, планинските домови и другите објекти од овој вид, претставуваат солидна основа за развивање на домашниот и странскиот туризам во 1964 година. Потребно е колективите во овие организации и другите заинтересирани општествени фактори да вложат напори преку подобрувањето на условите за вршење на услуги во поглед на сместувањето, исхраната, забавата, цените и друго, да создадат поголем интерес за подобро користење на изградените хотелско-туристички објекти. Тоа треба да овозможи порационално користење на вложените средства, поголема рентабилност и економичност и подобра положба на организациите. Покрај тоа потребно е да се довршат објектите што се во изградба и да продолжи модернизацијата и изградбата и на други угостителски и туристички објекти.

Во 1964 година ноќевањата на странските туристи се предвидува да се зголемат за околу 25%. Остварувањето на ваквиот пораст на странски посетители бара поголема активност и на стопанските организации што се занимаваат со прифаќањето на странски туристи и вршење на туристички услуги, а посебно на подрачјето на Скопје.

Прометот во угостителството во 1964 година се смета да се зголеми за околу 17%. Реализацијата на ваквиот обем на прометот наложува знатно да се зголеми активността на угостителските организации во правец на подобро и целосно задоволување на зголемените побарувања на угостителски услуги. Понатамошното ширење и модернизација на постојните угостителски објекти и создавање на крупни, современо организирани

и опремени угостителски организации е услов за зголемувањето и подобрувањето на услугите.

За подигањето квалитетот на угостителските услуги и понатаму треба да се оспособува угостителскиот кадар.

9. Во 1964 година занаетчиството ќе подмирува знатно поголеми потреби на граѓаните и стопанството.

Поаѓајќи од ова, обемот на занаетчиската дејност во 1964 година се предвидува да биде зголемен за близу 15%. Во овие рамки најголем дел од порастот треба да понесе занаетчиството на општествениот сектор.

Развојот на занаетчиското производство и услугите со поинтензивна динамика на пораст налага да се вложат посебни напори и далеку поголема организираност во остварувањето на задачите во 1964 година. Освен тоа останува и натаму да се обезбедува зголемување на занаетчиското производство и услугите во дефицитарните занаети особено во електро-инсталатерскиот, електро-механичкиот, механичарскиот, метало-инсталатерскиот, занаетите за лични услуги, сервиси за моторни возила и друго.

Недостигот од работни простории и потребата од засилено опремување со современи средства за работа, треба да биде поуспешно решаван во 1964 година. За таа цел е потребно општинските собранија да посветат поголемо внимание на решавањето проблемот на работните простории и да ангажираат повеќе средства од сопствените фондови. Посебно треба да им се овозможи на одделни производни претпријатија тие да отворат сервиси за одржување и ремонт на трајните добра.

Даночната политика треба да придонесе за натамошното ширење на занаетчиството, а особено на оние занаети за кои се чувствува потреба.

Глава II

ЗАПОСЛЕНОСТ

Во согласност со предвидениот пораст на општествениот производ, се очекува вкупната запосленост да порасне за околу 8% во однос на 1963 година. Вкупниот пораст на новозапослените се предвидува да изнесува близу 17 илјади лица.

Во политиката на запослувањето работните организации треба да настојуваат што порационално да ги користат постојните резерви од работна сила, да пристапат кон постепено ликвидирање на непродуктивните работни места, да продолжат со натамошна примена на нова и современа организација, примена на нова технологија, користење на научните دستигања и друго.

Покрај тоа, треба да се запослуваат пред сè, оние што завршиле разни школи и курсеви за стручно оспособување, жени и младинци.

Најголем пораст на запослување се очекува да се оствари во градежништвото. Кај другите стопански дејности се предвидува умерен пораст на ново запослување.

Во нестопанските дејности во 1964 година се предвидува незнатен пораст на запослување. Кај нив највисока стопа се очекува да се оствари во

културно-просветната и здравствено-социјалната дејност.

Кај органите на власта и управата треба да продолжи тенденцијата за натамошно задржување нивото на запослените од претходните години.

Во текот на 1964 година се смета дека ќе се отпочне со подготовките за примена на уставната одредба за скратено работно време. За да се оствари, ова, покрај другите услови, потребни се многу сложени обемни мерки: технички, организациони други. Во врска со ова треба благовремено да се согледаат проблемите што ги предизвикува примената на оваа одредба и да се започне со потребните подготовки, посебно со студијската и организаторската работа, како што е потребата од работа во смени, работа во организации каде што има потреба од непрекинат процес на работа и слично.

Во 1964 година нужно е соодветните органи и организации како и разни институции, да пристапат кон создавање услови за формирање на определен профил на квалификувани кадри во зависност од потребите на стопанството. Во оваа линија треба да се насочат и напорите на стопанските организации кои за тоа имаат услови и можност. Напорите за обнова и изградба на Скопје налагаат потреба од ангажирање работна сила за нови видови дејности, што се сврзани за определени квалификации. Исто така се очекува да започне индустрискиот начин на градба, кој изменува соодветни квалификации. Меѓутоа, со оглед на тоа дека оквалификувањето е процес кој трае повеќе години, нужно е во тој поглед да се пристапи поорганизирано и на овој проблем да му се обрне поголемо внимание.

И во 1964 година треба да се вложат напори за поголемо ангажирање на работната сила во терцијалните дејности, разните занаетчиски дејности, дејностите за домашните ракотворби и слично.

Со изградбата на приградските населби во Скопје и со изградбата на ново Скопје во иднина се повеќе ќе се чувствува потреба од развивање на услужните делатности, со кое ќе се овозможи ослободувањето на жените од обврските кон домаќинството и нивното активно вклучување во стопанските и вонстопанските дејности. Со оглед на изразито нискиот активитет на градот Скопје, императивно се наметнува потребата од негово зголемување, кој би се доближил до степенот на активитетот на другите градови во нашата земја. Ова би се постигнало со зголемување учеството на женската работна сила во областа од општествениот живот, а посебно во стопанството. Како во стопанството, така и во другите области, на извесни работни места изречно да му се дава предност на запослувањето на женската работна сила, а во областа на трговската мрежа и угостителството само во исклучиви случаи треба да се запослува машка работна сила.

Глава III

ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

Остварената релативно висока стопа на пораст на продуктивноста на трудот во 1963 година без сомневање претставува значаен резултат постигнат во таа година. Меѓутоа, во стопанството сè уште постојат производни резерви што произлегуваат, главно, од недоволното искористување на постојните капацитети.

Со оглед на тоа дека услови на работење и другите фактори кои во 1963 година придонесоа за знатно зголемување продуктивноста на трудот, ќе делуваат и во 1964 година, и во резултат на тоа, порастот на производството во знатен дел ќе биде остварен преку зголемената продуктивност на трудот. Продуктивноста на трудот во општествениот сектор на стопанството се оценува да се зголеми за преку 10%. Порастот на продуктивноста се предвидува да се оствари во сите стопански области, а најмногу во земјоделството и индустријата.

Релативно висока стопа на пораст на продуктивноста на трудот треба да биде остварена првенствено со подобро користење на резервите од работна сила, со усовршувањето на технолошкиот процес на производството, со модернизацијата на производните капацитети и др. Исто така, приливот на нови квалификувани кадри и стручно оспособување на постојната работна рака во голема мера ќе влијае врз зголемувањето продуктивноста на трудот. Покрај тоа, посебно внимание треба да му се обрне на натамошното развивање на научно-истражувачката работа и примената на неговите резултати во производството. Во тој правец треба да се развива научно-истражувачката работа непосредно во поголемите и развиените работни организации и заедничките научно-истражувачки институции на повеќе организации и нивните здруженија, како и соработката на стопанските организации со самостојните научно-истражувачки институции.

Погоре спомнатите мерки ќе бидат дотолку побрзо реализирани, а постигнатите резултати ќе бидат поголеми, доколку ќе биде консеквентно применет системот на внатрешната распределба на личните доходи, кои се темели на основниот принцип на социјалистичкото начело — распределбата да е сразмерна на вложениот труд и постигнатиот резултат. Треба да се преземат најобемни мерки за реализацијата на ова начело, прокламирано и нагласено во новиот Устав.

Посебно внимание треба да се обрне на квалификуваните и висококвалификуваните стручни кадри за најрационално користење на нивните умствени и физички способности, со цел за постигање на максимални можни резултати. Ова треба да се поткрепи и со нивната лична заинтересаност за постигнување на подобри резултати на своето работно место, потесната организациона единица и во целата работна организација.

Глава IV

ИЗВОЗ

Остварените позитивни движења во извозот во последните две години се предвидува да продолжат и во идната година. Со цел за понатамошно зголемување на извозот, треба да се преземат мерки кои ќе овозможат поголемо производство наменето за извоз, како и да се создадат соодветни услови за подобро прилагодување структурата на производството кон можностите за пласман на странските пазари. Во рамките на општата политика, понатамошното усовршување механизмот на надворешно-трговскиот и девизниот режим, стопанските организации од нашата Република треба, преку понатамошно зголемување на извозот, поадекватно да се вклучат во меѓународната поделба на трудот и стопанските односи во странство.

Во 1964 година се очекува извозот да се зголеми за околу 12,5%. Ова зголемување се предвидува да се оствари, како и досега, претежно од поголемиот извоз на индустриски производи.

За остварувањето на вака предвидениот извоз, покрај зголемувањето на производството наменето за извоз, треба да се постигнат далеку поголеми резултати во поглед подобрувањето на квалитетот и проширувањето на асортиментот, според барањата на странските пазари. Ова бара постојано испитување — освојување и афирмација на нашите производи на странските пазари. Освен тоа треба да се обезбеди конкурентна способност на стопанските организации за странските пазари и со тоа да се овозможи порентабилно делување. Ова налага понатамошно зголемување продуктивноста на трудот и намалување трошоците на производството наменето за извоз. Со потесни врски, соработка, кооперација и разни видови на интеграција меѓу производните стопански организации и организациите што се занимаваат со извоз, треба да се прошируваат и постојано да се зголемуваат можностите за зголемување на извозот.

Зголемувањето на извозот треба да доведе до подобро користење на капацитетите, постојаност на производството и да овозможи подобро снабдување со репродукциони материјали од увоз.

ДЕЛ ТРЕТИ

Глава V

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА

1. Поаѓајќи од остварувањето на предвидените цели и задачи во поглед на стопанскиот развој во идната година, кои се базираат врз натамошното зголемување на производството и продуктивноста на трудот, реалната лична потрошувачка во 1964 година ќе оствари натамошен пораст од околу 9%.

Зголемувањето на личната потрошувачка во одделни работни организации и општествено-политички заедници ќе зависи од конкретните резултати на работата и делувањето во тие организации и општествено-политички заедници.

До натамошен пораст на реалната лична потрошувачка се очекува да дојде и кај индивидуалните земјоделски производители и занаетчи како резултат на очекуваниот пораст на производството во овие области.

2. Реалните лични доходи на еден запослен во општествениот сектор треба да се зголемат за околу 8%, што е во сообразност со предвиденото движење на продуктивноста на трудот. Личните доходи на лицата запослени во државните органи и општествените служби треба да се зголемуваат во сообразност со промените на личните доходи во стопанството и резултатите на овие органи што ќе ги постигнат во задоволувањето на општествените потреби.

3. Врз нивото на личната потрошувачка ќе има влијание и делот од непотрошените потрошувачки кредити пренесени од 1963 година и новите потрошувачки кредити што ќе бидат одобрени на граѓаните на Скопје.

4. Се предвидува расходите на социјалното осигурување во 1964 година да се зголемат за околу 16%. Притоа, примањата по основ на пензии и инвалиднини ќе се зголемат за околу 24%, со што треба да се покријат зголемените пензии и инвалиднините кои произлегуваат од зголемениот број на категории, како и промените за деца да имаат поблаг пораст во вкупните расходи на социјалното осигурување.

Организациите и самоуправните органи на социјалното осигурување во 1964 година треба да ги усовршуваат методите за правилна примена на системот за финансирање на социјалното осигурување, со кое треба што повеќе да дојде до израз непосредниот интерес на сите фактори што учествуваат во спроведувањето на осигурувањето, што ќе влијае за порационално трошење на средствата. За стабилизацијата на фондовите и подобрата заштита на осигурениците средствата од одвишоците на фондовите на социјалното осигурување треба да се насочуваат, во рамките на законските можности, во вложувања за унапредувањето на здравствената заштита.

5. Според билансите на стоко-паричните односи во земјата, во 1964 година постојат услови да се зацврстува политиката на стабилизација на цените во областа на личната потрошувачка.

Со оглед на веќе изразената долгогодишна тенденција на пораст на цените на земјоделските прехранбени производи и услуги, како и со оглед на тоа, дека во 1964 година ќе дојдат до израз измените во цените остварени во второто полугодие од 1963 година во цените на сточарските производи, се очекува зголемување на трошоците на животот за околу 3%.

Цените и трошоците на животот воопшто во знатна мера ќе зависат и од ориентацијата на општините во организирањето на снабдувањето на градските населби и индустриските центри. Стабилизацијата на пазарот и цените изискува преземање на координирани мерки на сите органи во оваа област, кои треба да бидат насочени кон реализацијата на поставената задача во поглед на

реалниот пораст на личната потрошувачка, како и кон отстранувањето на сите причини кои би можеле да делуваат врз натамошното зголемување трошоците на животот.

Глава VI

ИНВЕСТИЦИИ

1. Интензивните инвестициони вложувања, карактеристични за последните години, а особено за 1963 година, ќе продолжат и во идната година. Вкупните општествени бруто инвестициони вложувања во основни средства во 1964 година се предвидува да бидат зголемени за преку 7%. Во рамките на овој пораст инвестициите, без средствата за обнова и изградба на Скопје, се оценува дека ќе бидат зголемени за околу 17%.

Економската структура на инвестициите во 1964 година покажува понатамошно подобрување. При пораст на стопанските инвестиции од 8% (без вложувањата во Железарницата во Скопје), инвестициите во општествениот стандард растат за околу 12%. Со средствата за обновата и изградбата на Скопје, чии средства претежно се наменети за изградба на објекти од општествен стандард, волуменот на вкупните инвестиции за оваа намена изнесува околу 37% од вкупните вложувања во Републиката предвидени во 1964 година.

2. Остварувањето на основните цели и задачи, утврдени со овој план, наложуваат во 1964 година, во рамките на стопанските инвестиции, да се преземаат сеопфатни организациони, кадровски, технички и други мерки, за да се обезбеди забрзувањето на градбата и завршувањето на капацитетите што се започнати во поранешните години. Ова е дотолку поважно, што од брзото завршување на започнатите објекти зависи остварувањето на предвидениот пораст на производството, рационалноста во користењето на вложените средства и создавањето услови за започнување на нов инвестиционен циклус во рамките на седумгодишниот план. Покрај тоа, инвестиционата политика треба да биде насочена и кон модернизацијата, реконструкцијата и комплетирањето на постојаните капацитети, со што тоа треба да постигне најбрзи економски ефекти.

3. Инвестициите во индустријата во претежен дел се насочени кон поинтензивна изградба на Железарницата, за изградбата и довршувањето на поголем број објекти од структурата на гарантираните инвестиции, како и за поинтензивни вложувања во остварувањето на програмата од средствата на Сојузниот фонд за развиток на стопански недоволно развиените подрачја на Југославија.

Во областа на земјоделството инвестиционите вложувања, главно, се наменети за продолжувањето градбата на мелиоративните системи, за проширувањето, уредувањето и опремувањето на средствата за производство на општествениот сектор, за понатамошното проширување на површините под лозови и овошни насади, како и за други намени.

Вложувањата во сообраќајот се предвидуваат за изградбата на автопатот „Братство единство“, изградбата на железничката пруга Гостивар—Охрид, железничкиот јазел Скопје, продолжувањето на започнатата реконструкција и модернизација во поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај, изградбата на патишта, како и за набавка на транспортни средства и друго.

Кај другите стопански области расположивите средства првенствено треба да се користат за продолжувањето на реконструкцијата и модернизацијата, како и за неопходното зголемување на нивните капацитети.

4. Во рамките на нестопанските инвестиции најголемо место заземаат средствата за обнова и изградба на Скопје. Во рамките на другите средства приоритет треба да се даде на проширувањето и понатамошното опремување на објектите во просветата, културата, здравството и комуналните објекти и друго. Во остварувањето политиката на станбената изградба треба да се настојува да се создаваат поповолни услови за финансирање преку соодветни мерки на кредитната политика.

5. Во спроведувањето на утврдената долгорочна политика за стопанскиот развиток на недоволно развиените подрачја во СР Македонија, во 1964 година ќе се продолжи со инвестиционите вложувања од средствата на Републиката. Во политиката на инвестициите од овие средства приоритет треба да се даде на завршувањето и пуштањето во погон на објектите, чија изградба е започната во претходните години.

6. Реализацијата на обемната и сложената инвестициона изградба бара целосно ангажирање на сите органи и организации на општествено-политичките заедници, стопанските организации и банки со своите расположиви средства и со соодветни мерки да го осигураат нејзиното спроведување. Покрај другото, треба да се поттикнува веќе започнатиот процес на мобилизација на слободните средства на стопанските организации и банките и да се насочува нивното вложување во објекти и намени, на кои треба да им се даде приоритет.

Измените во методите на финансирањето на инвестициите и создавањето на инвестициона политика и инвестициони одлуки, кои веќе се спроведуваат во последните години, пред општествено-политичките заедници и стопанските организации постабуваат нови задачи. Успешното реализирање на ефикасната инвестициона политика и изградбата бараат да се преземаат организационо-технички, финансиски и други мерки за навремено подготвување и започнување на инвестиционата изградба.

За таа цел ќе биде нужно на соодветните нивоа да се зајакнат постојаните и да се формираат нови студиски групи, проектни и технички бирои и да се организираат инвеститорски групи, развојни служби во стопанските организации и слично.

Ова е од особена важност ако се има предвид, дека 1964 година претставува прва година од Седумгодишниот план и со оглед на потребите од поефикасно вклучување на стопанството од СР Македонија во финансирањето од средствата на

деловните банки и меѓународните кредити и вклучување во меѓународната поделба на трудот воопшто.

7. Стопанската банка ќе треба да ја преиспита реалноста на трошењето според утврдените транши на одобрените кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, со цел правилно да се ангажираат средствата во 1964 година и на тој начин да се создадат услови за поправилно насочување и користење на средствата.

Глава VII

СТОПАНСКИ ЗАОСТАНАТИ ПОДРАЧЈА

На подрачјата на стопански недоволно развиените општини, за кои со Општествениот план за развoтoк на стопанството за периодот 1961—1965 година е предвидено вложување од 8,0 милијарди динари за забрзување на нивниот развој, во изградба се стопански објекти со претсметковна вредност од преку 10,0 милијарди динари.

Заклучно со 1963 година, по основ на одобрените основни кредити и средствата за учество, извршени се инвестициони вложувања во висина од околу 4,0 милијарди динари, што е во согласност со потребната динамика за редовно извршување на предвидената програма.

Постојат објективни можности во 1964 година на овие подрачја да се засилат инвестиционите вложувања. Се предвидува да се извршат инвестициони вложувања во висина од преку 3 милијарди динари.

Инвестициите во овие подрачја претежно се насочени кон изградба на индустриски објекти, како што се капацитетите за производство на декоративни ткаенини во Крива Паланка, фротир-ткаенини во Делчево, вештачки брусеве во Кратово, памучни ткаенини во Берово, вијчани производи во Кичево, емајлирани садови во Струга, предилницата за харган-предена и велвет-килими во Дебар, памучно предено и автомобилски делови и алат во Охрид. Дел од овие објекти се во фаза на довршување, што намстнува потреба општествено-политичките заедници и работните организации на тие подрачја да ги преземат нужните мерки за создавање на потребни услови објектите да бидат пуштени во погон и да дадат соодветни економски ефекти.

Извршниот совет и другите органи на Републиката треба да продолжат со укажување потребна стручна и техничка помош на стопански заостанатите општини и за поефикасно остварување програмата за нивниот развoтoк.

Во 1964 година треба да се извршат сите подготовки за донесување на Законот за развoтoк на стопански неразвиените подрачја во Републиката.

Глава VIII

СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА

Во согласност со постојниот систем за формирање на средства за станбената изградба, а посебно со зголемувањето на средствата за обнова и изградба на Скопје, вкупните инвестиции наменети

за станбената и комуналната изградба се оценува дека во 1964 година ќе достигнуаат близу 60 милијарди динари.

Со средствата во 1964 година првенствено ќе треба да се обезбеди довршување на започнатите објекти. Во Скопје треба во целост да се довршат објектите во приградските населби како и асанација на оштетените објекти. Покрај ова, во 1964 година треба да започне изградбата и на други нови објекти, што е усложнено од благовременото изготвување на потребната техничка документација, урбанистичкото решение на град Скопје и од други неопходни подготвителни работи.

Системот на финансирањето на станбената изградба и натаму треба да се усовршува, користејќи ги притоа сите досега здобиеени искуства. Во 1964 година треба да се создадат услови за поширока изградба на станови за пазар и да се воведат разновидни облици на односи, вклучувајќи го и поширокото кредитирање, што ќе овозможи помасовно и непосредно вклучување на граѓаните во станбената изградба. Во врска со измените во системот на финансирањето и организацијата на станбената изградба нужно е и побрзо приготвување на урбанистичките планови на новите услови, особено во Скопје и поефикасно решавање на проблемите во врска со приготвувањето на земјиштата за станбена изградба, бидејќи тоа се, исто така, фактори кои досега ја успорувале станбената изградба.

Треба да се очекува дека во текот на 1964 година ќе се проучат и другите проблеми на системот од станбената област, а посебно прашањето за станарините и управувањето со становите, како и стопанисувањето со општествениот станбен фонд.

За поуспешната изградба на станови во 1964 година и што поополното искористување капацитетите на градежната оператива и индустријата за градежни материјали, неопходно е на време да се донесе годишна програма за изградба на станбени, комунални и други објекти, како и да се утврди политиката и програмата за употребата на средствата за станбена изградба. Посебно внимание треба да се посвети на проектирањето и намалувањето трошоците на изградбата.

Се предвидува дека во 1964 година ќе продолжат вложувањата и во изградбата на комуналните објекти. Меѓутоа, средствата за изградбата на овој вид објекти треба подетално да се определуваат со плановите на општините. Досега развoтoкoт на многу комунални дејности заостанувал и претпоставувал еден од факторите кој негативно делувал врз развoтoкoт на станбената изградба. Поради тоа е нужно расположивите средства да се наменат за комунална изградба и повеќе да се употребуваат за намени кои се непосредно сврзани за станбената изградба и изградбата на други поважни објекти од општествениот стандард. Земајќи ги предвид потребите и можностите за финансирање на комуналната изградба, треба да се проучат и условите и можностите за долгорочно кредитирање на изградбата на покрупни комунални објекти, а особено водоводите и канализациите.

Глава IX

ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

1. Во отстранувањето на тешките последици предизвикани од земјотресот во Скопје, дојде во полн израз солидарноста на сите граѓани од нашата земја како и меѓународната солидарност.

При положба кога претежниот дел од основните средства во стопанството, станбените, школските, здравствените и другите видови средства од општествениот стандард беше разурнат или знатно оштетен, се наложи потреба од изградба на приградски населби и разни објекти за привремено сместување. Со добиената помош во пари и материјали како и со средствата на народниот заем и преку другите мерки и акции, се овозможи да се ублажат последиците и да се решат најосновните потреби од сместување на дел од граѓаните и делумното нормализирање на стопанството.

За отстранувањето на последиците, предизвикани од земјотресот, од разни извори во 1963 година се оценува дека ќе се инвестираат приближно 80 милијарди динари. Покрај тоа добиени се и знатни материјални и други средства од земјата и странство, што помогна за згрижувањето, исхраната и здравствената заштита на населението, како и друг вид помош и придонеси кои, исто така, претставуваат значаен фактор за ублажувањето општата положба во Скопје.

2. Со цел обновата и изградбата на Скопје да се постави на посигурна и потрајна основа, Сојузната скупштина со посебен закон формира фонд за обнова и изградба на Скопје. Овој фонд е формиран со цел преку него да се обезбедат потребните средства со кои целата општествена заедница ќе учествува во напорите на Социјалистичка Република Македонија градот Скопје и општините на неговото подрачје за отстранувањето на последиците од земјотресот.

Поаѓајќи од предвидените средства што ќе се формираат во Фондот од редовните придонеси, средствата од преостанатите уплати по народниот заем и другите средства што ќе се добијат по основ на меѓународни кредити, помошти и лично, се оценува дека и во 1964 година ќе се овозможи да продолжи интензивното изведување на обновата и изградбата на Скопје.

Градското собрание, во отсуство на програма за целосна обнова и изградба на Скопје, донесе привремена програма за 1963 и 1964 година. Според оваа програма само во првите две години треба да се инвестираат околу 154 милијарди динари, од кои во 1964 година околу 75 милијарди динари.

Средствата за обнова и изградба на Скопје во 1964 година ќе треба во најголем дел да се потрошат за довршувањето на објектите во приградските населби со кое ќе се создадат поповолни услови за живеење на луѓето. Во тој поглед ќе биде потребно да се изградат објекти и да се организира функционирањето на службите од областа на сообраќајот, снабдувањето, здравството, просве-

тата, културата, комуналните и другите служби, со кое на жителите во приградските населби ќе им се создадат нормални услови за живеење.

3. Како една од најважните и најбитните задачи во врска со обновата и изградбата на Скопје е благовременото изготвување и донесување на урбанистичкиот план. Со тоа треба да се овозможи започнувањето на дел од новата станбена изградба, решавањето на сообраќајниците и изградбата на комуналните и други објекти со јасна ориентација за нормализацијата и поевтинувањето на градбата.

4. Во рамките на обновата на Скопје потребно е да се обезбеди санирање и обнова на оштетените стопански објекти, за да можат да се оспособат за отпочнување со редовно и нормално производство. Исто така треба да се обезбеди навремено создавање на нови капацитети за производство на материјали, потребни за изведување на обновата како и капацитети кои ќе претставуваат широка и солидна материјална основа, која ќе му овозможи на градот да прими дел од товарот во финансирањето на обновата.

За остварување на таа цел дел од објектите ќе треба да се вклучат во финансирањето од странски кредити. Затоа е потребно да се проучат условите и можностите за користење на вакви средства и да се извршат организациони и други работи за успешно вклопување на тие објекти во меѓународните кредити.

Потребно е да се продолжи следењето и проучувањето на работењето на работните организации во Скопје за да можат да се преземат мерки тие да се постават во што понормални услови на работење.

Органите на Републиката ќе треба и во идната година да укажат нужна стручна и друга помош во извршувањето на задачите сврзани со обновата и изградбата на Скопје.

Глава X

БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА

1. Се оценува дека расположивите средства по сите буџети во СР Македонија во 1963 година ќе бележат пораст од околу 9% во однос на претходната година. Буџетската потрошувачка, поради настанатата ситуација во Скопје, се оценува дека ќе биде нешто повисока и дека ќе доведе до дефицит во буџетите на Скопје и Републиката.

2. Во 1964 година се очекува пораст на расположивите средства за околу 17,0%, сметајќи го овде и порастот на дотацијата од средствата на Федерацијата за 20%, во која е вклучена и посебната дотација поради земјотресот во Скопје од 1,2 милијарди.

3. Расходите на Републичкиот буџет во 1964 година ќе бидат за околу 16,4% поголеми од 1963 година. Личните расходи во Републичкиот буџет треба да обезбедат доходите на запослените лица да го следат зголемувањето на доходите на лицата запослени во стопанството и општествените служби.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

Глава XI

ПАЗАР И ЦЕНИ

Стабилноста на пазарот претставува важен фактор во остварувањето на целите и задачите предвидени за идната година. Предвидениот обем на производството и потрошувачката во 1964 година ќе обезбедат подобри односи помеѓу понудата и потрошувачката. Стабилноста на овие односи ќе биде овозможена и преку понатамошното проширување на стопанските односи со странство. Ваквите односи треба да ја овозможат потребата стабилност и сигурност во делувањето и да создадат поволни услови за зголемување и унапредување на производството.

Со оглед на сè уште значителното заостанување во производството на некои земјоделски производи, пред сè во сточарството, тешкотиите во транспортот, недоволните капацитети за производство на некои репродукциони материјали и други фактори, во идната година би можела да продолжи тенденцијата кон понатамошен пораст на цените главно на сточарските производи. За совладувањето на негативното дејство на овие фактори, треба да се преземат соодветни мерки кои ќе дејствуваат да не дојде до извесно пореметување на односите на пазарот. Заради тоа, постојаното усогласување односите на пазарот треба да биде една од најважните задачи на тековната економска политика. Со општествените материјални резерви и други, првенствено економски, мерки што треба да ги преземат Федерацијата и Републиката, потребно е да се обезбедат хармонични движења на односите на пазарот, со што ќе се овозможи и остварувањето на предвидениот пораст на животниот стандард на населението.

Во стабилизацијата на цените на стоките и услугите за лична потрошувачка нужно е особено да се ангажираат и општините, особено во поголемите градови и со соодветни мерки да осигураат подобра снабденост на пазарот со потребните производи. Во таа смисла е нужно што поцелосно да се искористат и понатаму да се усовршуваат здобиените искуства од 1963 година во обезбедувањето на подобро и порамномерно снабдување со прехранбени производи преку преддоговарање на производството, формирање на фондови за ризик и друго.

Со цел за спречување на неоправданото зголемување цените на пазарот, републичките и локалните органи и понатаму ќе вршат контрола на цените.

Глава XII

КРЕДИТНИ ОДНОСИ

Начелата и основните компоненти на кредитно-паричната политика во 1964 година треба да бидат, главно, исти како и во 1963 година и ќе треба да ги следат новите односи што ќе настанат со понатамошниот развој на стопанството во идната година, како и на оние што произлегуваат од земјотресот во Скопје.

Основните цели и задачи на кредитно-паричната политика во 1964 година треба да ја следат и порешително да ја спроведуваат политиката на Федерацијата, со цел да се постигне подобро снабдување на стопанството со средства потребни за производство, распределбата и размената да се остварат во соодносите предвидени со Општествениот план, да се постигне поголема продуктивност на трудот и да се обезбеди усогласеност помеѓу понудата и побарувачката, поголемо активирање на недоволно искористените фактори во производството, како и поголема стабилност во стопанството.

Кредитно-паричната политика на Републиката и на пониските општествено-политички заедници треба поеластично да го среди движењето на стопанството и така да се прилагодува на односите што ќе настануваат. За таа цел преку банките уште порационално треба да се користат расположивите средства што ваквата кредитна политика на Федерацијата ќе ги овозможува за да можат стопанските организации што поуспешно да делуваат.

Активноста на деловните банки во 1964 година ќе треба да се засили уште повеќе, со оглед и на очекуваното претворање на инвестиционите фондови во кредитни фондови на банките.

Со кредитите на општествено-политичките заедници од банкарски средства и во 1964 година ќе можат да се покриваат само оние расходи кои не можат да бидат покриени со текуштите приходи поради нивниот нерамномерен прилив, со тоа што и тие кредити задолжително да се враќаат до крајот на буџетската година.

Потрошувачките кредити ќе се даваат и во 1964 година, главно под исти услови како и во 1963 година, и тие треба да овозможат усогласено движење на производството и потрошувачката предвидена со планот.

ДЕЛ ПЕТИ

Глава XIII

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

1. Развојот на стопанството како интегрален дел на југословенското стопанство може, пред сè, да се обезбеди преку неговиот техничко-технолошки прогрес воопшто, а особено преку дејностите што имаат водечко значење за стопанството во Републиката и кои решаваат проблеми од општојугословенски пропорции.

Неопходна претпоставка за постапното техничко-технолошко оспособување е изградувањето на соодветни испитувачки капацитети и воспоставување на таков механизам на односите помеѓу нив и стопанството, кој ќе овозможи максимална обејстрана заинтересираност.

2. Во текот на 1964 год. и во следните години е потребно да се преземат мерки за создавање таква организација на научно-испитувачката дејност, која ќе овозможи оптимално ефектуирање на кадровските и материјалните можности и проширување на кадровската и материјалната база на научно-испитувачките капацитети.

Треба да се вложат усилби за изградување на соодветен механизам на односи, кој ќе овозможи брза циркулација на информациите помеѓу науката и практиката и обестрана соработка во изборот на програмската ориентација на истражувањата и производството. Треба да се вложат усилби и за изградување на таков систем на финансирање на научно-истражувачката дејност, кој ќе овозможи доходот од научно-истражувачките институции да биде адекватен на материјалниот ефект што се постигнува со примената на резултатите од нивните истражувања и да овозможува самофинансирање на нивната проширена репродукција. Исто така, треба да се овозможат истражувања кои немаат, непосредна практична примена, но водат кон оспособување на институцијата за поуспешно решавање на применливи истражувања и ќе значат придонес во општиот прогрес на науката, техниката и технологијата.

За реализацијата на овие задачи нужен е поактивен однос на стопанските организации и нивните здруженија кон овие проблеми, како во смисла на материјалната поддршка во нивната реализација, така и во смисла на порешително влијание врз програмската ориентација на научните установи.

Политиката на трешењето на средствата од Републичкиот фонд за научна работа треба што повеќе да се ориентира кон решавањето на овие задачи.

Глава XIV

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Основното образование во својот досегашен развиток покажа виден подем. Со оглед на неговото значење како и за логармоничен развој со другите степени на образование, потребно е да се зајакнат напорите за проширување на материјалната база на основното школство, како за нивната основна дејност, така и за проширувањето на училишниот простор. Со тоа треба да се создадат услови во што покусо време да се ликвидира работата на третата смена во училиштата.

Со цел да се подобри квалитетот на образованието и воспитната работа во основните училишта, потребно е да се модернизираат наставните средства и училишната опрема, да се усовршуваат наставните методи, да се развиваат редовните и дополнителните програми кои претставуваат подготовка за работа, особено, во земјоделството.

На подрачјето каде што не постојат услови за организирање на развиени осумгодишни училишта, ќе се преземат мерки за развивање на разновидни форми на образование за лозабрзано опфаќање на генерациите од 12 до 15 годишна возраст.

Со оглед на сè уште големиот процент на неписмени во Републиката, дури и меѓу запослените лица, комуниите и работните организации ќе треба во 1964 година да преземат посистематски мерки за постепено ликвидирање на неписменоста.

2. Во 1964 година треба да се зголемат напорите во подобрувањето на материјалната основа на

претшколските установи. Тоа треба да се остварува во полна соработка на работните организации и комуниите.

3. За ублажувањето на недостигот од стручни кадри потребно е да се вложат напори за поинтензивно развивање на институциите за образование од II степен.

Во 1964 година треба да се постигне побрз развиток на училиштата за стручно образование на работниците во производството како и на школските центри, со што структурата на училиштата од II степен во поголема мера би се сообразиле со потребите на стопанството и на општествените служби. И во овие училишта е потребно да се модернизираат наставните средства и опремата, пошироко да се проучува и утврдува потребниот профил на кадрите во работните организации.

Остварувањето на овие цели бара далеку пошироко и непосредно програмско и материјално влијание на работните организации врз развојот на стручното образование.

4. Со оглед на сè позначајната улога на науката и технологијата во развитокот на производството и општеството во целина, особено вниманието треба да се посвети на високошколските установи, кои подготвуваат највисоки стручни и научни кадри. Од особено значење е да се подигне квалитетот на образованието на овој степен и да се обезбеди зголемување бројот на дипломираните, во однос на бројот на запишаните студенти.

5. Во 1964 година е предвидено средствата за образование да се зголемат, а особено постојат поволни услови во финансирањето на образованието повеќе да се вклучат и работните организации. За оваа цел во Сојузниот општествен план за 1964 година се предвидува надлежните органи да ја разгледаат можноста работните организации да издвојат средства за образование на товар на трошоците на работењето, а во сообразност со своите потреби и можности.

Здружувањето на средствата на општините во меѓукомунални фондови и средствата на одделите заинтересирани стопански организации, треба да биде услов за поефикасно решавање на проблемите на образованието од втор степен, како институции од поширок интерес за општествената заедница.

Во структурата на вкупните инвестиции треба да се оствари осетен пораст на учеството на инвестициите во училиштата од II степен, а особено во стручните училишта. Во целокупната инвестициона политика треба да се обезбеди максимална националност и функционалност во изградбата на нов школски простор и побрз пораст на инвестиционите средства наменети за набавка на опрема.

Потребно е политиката на управните одбори на општествените фондови за школство да се пригоди за остварување на предвидените цели на подрачјето на школството за 1964 година.

Управните одбори на републичките општествени фондови, при распределбата на средствата, треба да водат таква политика, што дел од средствата да се насочуваат и за стопански недоволно развиените подрачја.

Глава XV

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Брзиот општествен и стопански развиток бара сè поголемо натамошно проширување на постојната мрежа од здравствени установи. Тоа налага и во 1964 година да се подобрува организацијата и материјалната положба на здравствената служба, како и методот на работењето во здравствените установи.

Здравствената заштита на населението во целина и на одделни негови категории треба да се остварува низ ефикасни мерки, спроведувани од здравствената служба и поткрепени од сите општествени фактори. Во таа смисла треба да дојде особено до израз функцијата на општинските, околските и републичкиот здравствен центар како најпогоден облик за функционална координација на комплексната здравствена заштита и за обединување дејноста на здравствените установи од определено подрачје за постигање на определени цели од општ интерес.

Во 1964 година и понатаму треба да се проучуваат и развиваат интеграционите движења во областа на здравството, за да се обезбеди комплексна здравствена заштита на населението на најекономичен и рационален начин при највисоко можно стручно рамниште.

Во областа на здравството треба да се посвети најголемо и приоритетно внимание на спречувањето заболувањата и намалувањето смртноста на доенчињата и малите деца, на спречувањето и сузбивањето на акутните заразни болести, на сузбивањето на туберкулозата, на намалувањето на повредите и подобрувањето на санитарно-хигиенските услови и степенот на здравствената просветеност на населението.

2. Во стопанските организации треба да се посвети посебна грижа на организирањето и обезбедувањето на здравствената заштита на работниците преку подобрување на хигиенско-техничката заштита на работењето и работните места и спроведувањето на превентивни мерки за заштита на здравјето на работниците на работното место. Исто така, тие треба да инвестираат и во изградбата и опремувањето на здравствените установи.

3. Во областа на здравството во 1964 година се предвидува зголемување на инвестирањето за да се прошири и опреми мрежата на здравствените установи.

Новите вложувања треба да бидат управени, во прв ред, кон изградбата на нужниот постелен фонд за деца и породилки, кон изградбата, адаптирањето и проширувањето на неколку болнички установи и кон изградбата на диспанзерски установи, особено во неразвиените подрачја со најакутна здравствена проблематика.

Посебно треба да се вложат средства за санација и обнова на урнати и општествени здравствени установи во Скопје, како и за нивното опремување. Исто така, од средствата за обнова и изградба на Скопје треба да се вложат инвестиции и за изградба на нови здравствени објекти

од амбулантно-поликлинички диспанзерски, стационарен и друг вид во Скопје и приградските населби.

4. Општествено-економскиот развој и зголемувањето на материјалната основа на општествениот стандард, укажува на потребата социјалната заштита да се развива и да почне да се оспособува за побрзо решавање на социјалните проблеми.

Промените во социјалната структура на населението и сè поголемото запослување на жените укажува на потребата од развиток на разни видови установи од областа на социјалната заштита, па се очекува општините, ценејќи ги своите потреби и можности, да издвојат дел од своите средства за решавање на овие проблеми. Работните организации, исто така, ќе треба да решаваат одделни проблеми од социјалната заштита.

Управните одбори на републичките општествени фондови, при распределбата на средствата, треба да водат таква политика, што дел од средствата, да се насочуваат и во стопански недоволно развиените подрачја.

Глава XVI

КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Културата, како функција на производството и ослободувањето на трудот, како фактор на воспитувањето и идејното насочување, како дел од животниот стандард и како вредност насочена кон потребите на најшироките слоеви го опфаќа: развојот на културните потреби и нивното подигање на повисоко ниво како база, негување на културните традиции и чувањето на културните блага и развојот на материјалните услови.

Во структурата на културните дејности грижата ќе биде, пред сè, за книгата и библиотеката, кинофикацијата, телевизијата, заштитата на спомениците на културата и домовите на културата. Тоа претпоставува грижа за: усовршувањето на продукцијата и пласманот на книгата, проширувањето мрежата на библиотеките и создавањето подобри услови за постојаните; проширувањето на кино-мрежата, изградбата на нови кино-сали и опрема со современа техника; покривање подрачјето на Републиката со ТВ мрежа и започнување со сопствена програма; продолжувањето со изградбата на споменици од НОВ и националната историја; остварувањето на Програмата за заштита на спомениците на културата, стимулирањето изградбата на домовите на културата и оформувањето на нивниот профил.

Состојбата по земјотресот во Скопје наложува утврдување физиономијата на установите од областа на културата, програмирање на нивната дејност и изградба.

Постојните фондови за: унапредувањето на издавачката дејност, унапредувањето на културните дејности, кинофикацијата, и за награда „11 октомври“, ќе имаат за цел да поттикнуваат одделни акции, да покриваат празнини од капитални изданија, да го дотираат литературното, научното и друго творештво и периодика, неосвоени

значајни дејности во нашата Република да ги помагаат неразвиените подрачја, да ги регистрираат и наградуваат постигањата, да ја развиваат меѓурегионалната и меѓународната соработка.

2. Во 1964 година треба да се прошири наставата по физичко воспитување во училиштата, за да може училишната младина да биде што поцелосно опфатена со физкултура. Исто така, нужно е да се создаваат услови за развиток на физичката култура по месните и станбените заедници и работните организации. За да се обезбедат услови за таков развиток на физичката култура, вложувањата би требало да се насочуваат пред сè, кон подигање на разни евтени објекти при училиштата и месните станбени заедници.

ДЕЛ ШЕСТИ

Глава XVII

ОПШТЕСТВЕНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА 1964 ГОДИНА

1. Задачите и целите на стопанскиот и општествениот развиток, поставени со овој план, се базираат врз институциите и односите на единствениот стопански систем и нивниот натамошен развиток. Постигнатите поволни односи во 1963 година и здобиените досегашни искуства во областа на материјалното производство позитивно ќе се одразат и во 1964 година.

Проучувањето на објективните услови за извесни нови решенија во натамошниот развој на општествено-економските односи ќе продолжи и во 1964 година со истовремено применување на најповолни решенија, кои ќе обезбедат подобра основа за остварувањето на планските цели и задачи. Во овие проучувања и изнаоѓања на најповолни решенија се вклучени соодветните општествени органи и организации во Републиката, општините и околиците, работните организации и нивните самоуправни органи, особено во областа на натамошното развивање на внатрешните односи во овие организации. На оваа активност треба, со соодветни мерки и акции, да ѝ се даде потребната поддршка, а со координација на оваа активност треба да се обезбеди новите решенија да бидат одраз на стварните интереси на сите работни луѓе и израз на единствените ставови и волјата на сите општествени фактори.

2. Јакнењето улогата на работните луѓе во општествениот процес на репродукцијата и координацијата на нивната активност, во согласност со целите и задачите на стопанскиот развиток, треба и натаму да биде општа карактеристика во развитокот на односите во стопанскиот систем како и во измените што ќе настанат во овој поглед. За ова од посебно значење ќе биде јакнењето на материјалната основа на самоуправноста.

Во 1964 година се очекува уште повеќе да се зголемат средствата на деловниот фонд и другите фондови на работните организации. На овој начин се создаваат услови за поголема самостој-

ност на работните организации и пополни право во располагањето со општествените средства за репродукција.

Спроведената револоризација и нејзиното натамошно проширување и на другите дејности, каде што таа привремено беше одложена, како и натамошните измени во системот на амортизацијата, — со менување основата и стопата на амортизацијата за одделни видови средства, проширувањето примената на системот на амортизација во зависност од интензитетот на користењето на средствата ќе придонесе во 1964 година да се зголемат средствата на работните организации наменети за репродукција.

Врз зголемувањето на средствата, со кои непосредно располагаат работните организации, ќе влијае, исто така, и укинувањето на придонесот од вонредни приходи и рударскиот придонес.

Извршените измени на цените и обврските спрема заедницата за одделни стопански гранки во 1963 година за работните организации создава подобра основа за поефикасна работа и постигнување на поповолни деловни резултати.

3. Напоредно со промените во системот, кои придонесле и ќе овозможат натамошно зголемување на средствата на работните организации, измените на кредитниот систем системот на девизното и надворешно-трговското работење овозможуваат производството и прометот да се одвиваат непречено, поголема деловност на банките и друго. Планот за 1964 година смета и на натамошни значајни измени во кредитниот систем а посебно на пренесување најголем дел од средствата на федерацијата, наменети за инвестиции во стопанството, во кредитните фондови на специјализираните банки и со вложувањата на тие средства со подоследна примена на економските мерила. Овие и други измени што се очекуваат во условите на стопанскиот систем, со активното ангажирање на сите општествени фактори во унапредувањето на општественото производство и воспоставувањето на подобри односи, на работните организации им се овозможува развивање на полна иницијатива и натамошното развивање на внатрешните односи и унапредувањето на непосредната деловна соработка.

Напредокот во ширењето на производната соработка помеѓу самите организации придонесе за поефикасно искористување на расположивите средства и похармоничен развиток на производството. Ова е основ кој во 1964 година претставува реална база врз која може да се очекуваат натамошни резултати и поголеми ефекти.

4. Иако со овие и другите извршени промени во стопанскиот систем е направен поголем чекор за неговото унапредување, се уште многу од односите ќе бараат и во 1964 година понатамошни промени и нивно пополни усогласување со новите материјални можности и со целите и задачите на овој план.

5. Понатамошното развивање на односите во внатрешната распределба како и развивањето на односите кои придонесуваат за установување на поправилни критериуми во производната ориен-

тација и во донесувањето на одлуките за употребата на средствата наменети за производството и нејзиното унапредување, и во 1964 година се значајни фактори за остварувањето на поголемо производство.

Во работните организации треба да се создаде што поголем интерес кај работниците за формирање на потребните средства и за нивното најцелисходно и најефикасно употребување. За ова е значајно и правилното одмерување и распределбата на доходот на работната организација во фондовите.

Значајниот пораст на продуктивноста на трудот и општата економичност во производството, претставуваат битен услов за остварувањето на целите и задачите поставени со овој план. Во врска со зголемувањето продуктивноста на трудот, сите прописи, мерките и акциите кои се насочени кон натамошното развивање на општествено-економските односи, што ќе бидат преземени од одделни општествени фактори, потребно е да бидат насочени кон поттикнувањето на поголема продуктивност на трудот како и кон активирањето на факторите од кои таа зависи. За таа цел, со развивањето на соодветни односи и нивните облици, треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се формираат во сразмера со ефектите на работата на работното место, во работната единица и во работната организација како целина.

6. Процесот на побрзото пополното и непосредното приспособување на производството кон потребите на пазарот и зголемувањето обемот на производството наменети за извоз, треба и понатаму да се засилува од сите органи, особено од работните организации за да можат во рамките на општите услови, да се постигнат соодветни ефекти предвидени со овој план.

7. Развојот на производството во сите области треба да биде остваруван и со понатамошното проширување на деловната соработка и интеграцијата помеѓу работните организации, кои според природата и предметот на своето работење се упатени едни на други. Оваа соработка треба да биде остварувана со соодветни мерки и акции од сите општествени фактори, за да може таа да даде непосредни ефекти и да ствара материјални основи за потрајно развивање на производството и прометот на домашниот и странскиот пазар.

Надлежните органи треба да ги преиспитаат постојните прописи и односи, доколку се тие неусогласени со потребата од поширока економска интеграција и на таа основа да предложат мерки со кои би се отстраниле евентуалните пречки за развивањето на поширока деловна соработка и интеграционите процеси во стопанството.

8. Започнатата активност на банките за мобилизацијата на слободните средства на стопанството и насочувањето на нивното користење кон остварувањето на насоките, целите и задачите предвидени со општествените планови и во 1964 година треба да биде поддржувана и проширувана. Освен тоа, средствата што непосредно се ангажираат од страна на работните организации

за развивањето и унапредувањето на сопствената дејност и понатаму треба во поширока мерка да се користат во согласност со насоките, целите и задачите утврдени во општествените планови.

Со цел за развиток и натамошното усовршување системот на финансирањето на општествената репродукција, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и неговите органи, заедно со другите заинтересирани општествени фактори, треба да го проучат системот на финансирањето на инвестициите од Републичкиот инвестиционен фонд и другите фондови на Републиката. Во таа смисла ќе треба да се проучи прашањето за децентрализацијата на финансирањето на одделни намени и средства од Републичкиот инвестиционен фонд во инвестиционите фондови на општините.

9. Развитокот на општествено-економските односи претпоставува што подоследно уедначување на условите за работа и формирање на доходот во разни стопански дејности и организации. За создавањето на што подобри услови за воспоставување поправилни меѓусобни односи помеѓу одделните области и гранки, а за наменување обемот на интервенциите и другите неекономски мерки во стопанството, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и неговите органи треба да проучуваат и изнаоѓаат решенија за овие проблеми.

Глава XVIII

Насоките, целите и задачите на стопанскиот развиток во 1964 година, утврдени со овој план, ќе се остваруваат во согласност со единствениот општествено-економски систем утврден со Уставот и сојузните закони, со непосредните мерки и акти што ќе ги преземат органите на Федерацијата, Републиката и другите органи и со плановите што самостојно ќе бидат донесени од страна на општествено-политичките заедници и работните организации.

Општествено-политичките заедници и работните организации треба, со мерките и актите што ќе ги утврдуваат и донесуваат за остварување односите предвидени со нивните планови, да обезбедат, исто така, остварување на насоките, целите и задачите поставени со овој план.

Овој Општествен план важи од 1 јануари 1964 година.

5.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одр-

жана на 8 јануари 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 јануари 1964 година.

У број 11

9 јануари 1964 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат мерките со кои се обезбедува остварувањето на определените односи, целите, задачите и насоките утврдени со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година.

I

ОСНОВНА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ШТО И ПРИПАЃААТ НА РЕПУБЛИКАТА

Член 2

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, на Републичкиот фонд за станбена изградба и Републичкиот буџет за 1964 година се формираат од изворите утврдени со овој закон и од приходите определени со други сојузни и републички прописи.

1. Републички инвестиционен фонд

Член 3

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се формираат од следните извори:

1. од приходите утврдени со сојузните прописи за општествените инвестициони фондови и други прописи;
2. од ануитетите од основните кредити и од ануитетите за учеството по тие кредити од Општиот инвестиционен фонд и други средства на Федерацијата кои, според постојните прописи, ѝ припаѓаат на Републиката;
3. од ануитетите на кредитите дадени од Републичкиот инвестиционен фонд;
4. од кредитите добиени од средствата на Федерацијата и специјализираните банки.

2. Републички фонд за станбена изградба

Член 4

Средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба се формираат од следните извори:

- 1) од учеството во приходите на општинските фондови за станбена изградба по основ на придонесот од личните доходи кое за 1964 година изнесува 20%;
- 2) од приходите утврдени со сојузни и други прописи;
- 3) од ануитетите на дадените кредити од фондот;
- 4) од кредити и дотации;
- 5) од други приходи.

3. Републички буџет

Член 5

Од вкупните приходи кои според Сојузниот закон за буџетите и финансирањето на самостојните установи и Законот за утврдување учеството на околиците и општините во заедничките приходи и висината на дотациите на околиците и припаѓаат на Републиката, во 1964 година во Републичкиот буџет се внесуваат следните приходи:

- 1) 67,14% од учеството на Републичкиот буџет во заедничките приходи на буџетите, по одбиток 3%, од делот на придонесот на буџетите од личните доходи;
- 2) 67,14% од учеството на Републичкиот буџет во дотацијата од Федерацијата;
- 3) други приходи предвидени со Републичкиот буџет.

II

РАСПОРЕД И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Распоред на средствата на Републичкиот инвестиционен фонд

Член 6

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе ги употреби за основни и обртни средства на стопанството и за други намени, согласно со насоките на Општествениот план на Социјалистичка Македонија за 1964 година, одредбите на свој закон и другите постојни прописи.

Член 7

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, што се формираат од редовните сопствени приходи на овој фонд, во износ од 18.300 милиони динари се распределуваат:

- 1) за инвестиции во основните средства на стопанството 12.200 милиони динари
- 2) за кредитирање на инвестициите во основните средства на стопанството преку комуналните банки 400 милиони динари
- 3) за инвестиции во трајни обртни средства 2.200 милиони динари
- 4) за кредитирање на инвестициите во општествениот стандард преку Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 1.300 милиони динари
- 5) за отплата на кредити, придонес на Фондот за обнова и изградба на Скопје, провизии на банките и други непосредни трошоци на фондот 1.100 милиони динари
- 6) за Кредитниот фонд на Стопанската банка 300 милиони динари
- 7) Нераспределени средства 800 милиони динари

Член 8

Средствата од кредитот што Републичкиот инвестиционен фонд ги добива од Југословенската инвестициона банка за инвестициони вложувања во основни средства за забрзување развојот на стопански недоволно развиените подрачја во вкупен износ од 11.860 милиони динари, се распределуваат:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) за инвестиции во основните фондови на стопанството | 9.460 милиони динари |
| 2) за инвестиции во општествениот стандард на железарницата | 1.600 милиони динари |
| 3) за давање кредити на други републички фондови | 800 милиони динари |

Член 9

Средствата од кредитот што Републичкиот инвестиционен фонд ги добива од Југословенската инвестициона банка за инвестиции во трајни обртни средства, Стопанската банка на СР Македонија ќе ги употреби за инвестиции во трајни обртни средства на објектите, чија изградба е финансирана од средствата на Федерацијата за развој на стопански недоволно развиените подрачја.

Член 10

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд утврдени во член 7 точка 1 од овој закон за инвестиции во основните средства на стопанството, се распределуваат:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) за индустријата и рударството | 6.500 милиони динари |
| 2) за земјоделството | 2.800 милиони динари |
| 3) за шумарството | 400 милиони динари |
| 4) за градежништвото | 100 милиони динари |
| 5) за сообраќајот | 2.400 милиони динари |

Член 11

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд утврдени во член 8 точка 1 од овој закон за инвестиции во основните средства на стопанството, се распределуваат:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) за индустријата и рударството | 8.500 милиони динари |
| 2) за градежништвото | 600 милиони динари |
| 3) за угостителството и туризмот | 360 милиони динари |

2. Употреба на средствата на Републичкиот инвестиционен фонд

Член 12

Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија средствата распределени во член 10 од овој закон ќе ги употреби за извршување на обврските по досега одобрените кредити, за одобрување на нови кредити, за изградба на објекти согласно целите, задачите и насоките на Општествениот план за 1964 година како и за учеството во користењето на кредитите од средствата на Федерацијата.

Во рамките на утврдените глобални намени, распределените средства по одделните стопански области, Стопанската банка на СР Македонија, првенствено ќе ги употреби:

— во индустријата и рударството за поинтензивни вложувања во остварувањето на програмата за развикоот на стопански неразвиените подрачја; за учеството во изградбата на објекти од електростопанството и за други гранки на индустријата, за кои ќе бидат одобрени кредити од Федерацијата и специјализираните банки; за учеството во изградбата на станови за Железарницата и за студии и проекти за изградба на клучни објекти со износ до 300 милиони динари;

— во земјоделството за учество во користењето на заеми од средствата на Федерацијата и специјализираните банки и за помали мелиорации;

— во шумарството за изградба на шумски комуникации за плантажи, регенерации и опрема;

— во градежништвото за набавка и докомплетирање на градежната механизација;

— во сообраќајот за реконструкција и модернизација на патиштата, за учество во инвестициите за набавка на опрема и меѓумесни врски во ПТТ сообраќајот и за учество во изградбата на ранжирани капацитети.

Член 13

Од средствата определени во член 10, точка 2 од овој закон за вложувања во земјоделството, за учество во уредувањето на пороиите во подрачјата на мелиоративните системи, што се финансираат со Сојузниот закон за мелиорации во СР Македонија, ќе се употребат средства до 200 милиони динари.

Од средствата определени во член 10 точка 5 од овој закон за вложувања во сообраќајот, за изградба на патишта ќе се употребат средства до 1.300 милиони динари.

Член 14

Стопанската банка на СР Македонија средствата, распоредени во член 11 од овој закон, ќе ги употреби за извршување на обврските по досега одобрените кредити и за одобрување на нови кредити сообразно со целите, задачите и насоките на Сојузниот и Републичкиот општествен план за 1964 година.

Средствата распределени на одделни стопански области Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија првенствено ќе ги употреби:

— во индустријата за продолжување со поинтензивна изградба и довршување на објектите по веќе одобрените кредити, како и за започнување изградбата на нови капацитети, со цел да се оствари програмата што се финансира од средствата на Федерацијата, наменети за развој на недоволно развиените подрачја. Притоа приоритет треба да им се дава на оние индустриски капацитети, чие производство придонесува за зголемувањето на извозот односно за намалувањето на увозот;

— во градежништвото за катамошното опремување со механизација на градежните претпријатија и претпријатијата за одржување на патиштата;

— во угостителството и туризмот првенствено за довршувањето на започнатите објекти и за учество во користењето на средствата на Федерацијата наменети за унапредувањето на туризмот.

Член 15

Средствата утврдени во член 7, точка 2 од овој закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги употреби за давање кредити на комуналните банки.

Средствата по основ на кредитите од претходниот став комуналните банки ќе ги употребат за учество во инвестиционите вложувања во основните средства во трговијата, угостителството, туризмот и занаетчиството, што се финансираат од средствата на општествените инвестициони фондови на општините и од средствата на стопанските организации.

Член 16

Средствата утврдени во член 7, точка 4 од овој закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги употреби за давање кредит на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции.

Средствата по основ на кредитот од претходниот став Републичкиот фонд за нестопански инвестиции ќе ги употреби за инвестициски вложувања во културно-просветните и социјално-здравствените дејности, во фискултурата и националните паркови.

Член 17

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, утврдени во член 7, точка 7 од овој закон ќе се употребуваат врз основа на посебни одлуки на Собранието за извршување задачите на Општествениот план за 1964 година.

Член 18

Средствата утврдени во член 8, точка 2 од овој закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги употреби за кредитирање на станбената изградба во Железарницата во Скопје.

Средствата од претходниот став ќе се употребат за исплата на обврските по инвестиционите вложувања во 1963 година и за изградба на нови станови.

Член 19

Средствата утврдени во член 8, точка 3 од овој закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги употреби за одобрување кредити на Републичкиот фонд за школство во износ од 500 милиони динари и на Републичкиот фонд за студии и истраги во висина од 300 милиони динари.

Член 20

Од средствата утврдени во член 10 точка 1 и член 11, точка 1 од овој закон за инвестициони вложувања во основните средства на индустријата, износ до 3.000 милиони динари ќе се употреби за инвестициони вложувања во стопански неразвиените подрачја, утврдени со Општествениот план за стопанскиот развој на СР Македонија во 1961—1965 година.

Средствата од претходниот став ќе се употребат за довршување на започнатите објекти, односно за финансирање инвестициите по одобрените кредити.

За инвестиционите кредити по основ на предвидените средства во првиот став, корисниците на кредитите не се задолжени да го плаќаат пропишаното учество во трошоците на инвестициите и да полагаат гарантен износ.

Член 21

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд што ќе се формираат по основ на кредитот од Југословенската инвестициона банка, со намена за кредитирање на пречекорувањата во трошоците на изградбата финансирана од гарантираните инвестиции, Стопанската банка на СР Македонија ќе ги употреби за давање кредити на инвеститорите за таа намена.

Член 22

Се овластува Извршниот совет да ги пропише поблиските услови и да го утврди начинот на доделувањето и употребата на средствата од Републичкиот инвестиционен фонд.

3. Употреба на средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба

Член 23

Од средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба, остварени во 1964 година, 500 милиони динари ќе се употребат за учество во изградбата на станови за Железарницата во Скопје.

Остатокот од средствата ќе се употреби за финансирање на обврските по кредитите од поранешните години и за доделување на нови кредити.

4. Употреба на средствата на посебната задолжителна резерва на Републиката

Член 24

Средствата на посебната задолжителна резерва на фондовите, издвоени според републичките прописи во 1963 година, се ослободуваат во корист на фондовите од кои се издвоени и можат да се користат во 1964 година.

III

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

6.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВОТО НА ОКОЛИТЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРИХОДИ И ВИСИНАТА НА ДОТАЦИИТЕ НА ОКОЛИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување учеството на околиците и општините во заедничките приходи и висината на дотациите на околиците што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јануари 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 8 јануари 1964 година.

У број 9

9 јануари 1964 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВОТО НА ОКОЛИТЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРИХОДИ И ВИСИНАТА НА ДОТАЦИИТЕ НА ОКОЛИТЕ

Член 1

Во Законот за утврдување учеството на околиците и општините во заедничките приходи и висината на дотациите на околиците („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 43/59, 5/62 и 4/63) член 3 се менува и гласи:

„За покривање на буџетските расходи на околиците им се определува дотација од средствата на Републиката и тоа:

на Битолска околија	1.395 милиони динари
на Кумановска околија	833 милиони динари
на Охридска околија	1.166 милиони динари
на Тетовска околија	807 милиони динари
на Титоввелешка околија	763 милиони динари
на Штипска околија	1.263 милиони динари

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„На Градското собрание на град Скопје му се доделува за 1964 година посебна дотација во износ од 1.200 милиони динари.

Средствата од претходниот став се доделуваат за дополнување на намалените буџетски средства, за намиравање на нараснатите редовни и вонредни буџетски потреби, како и за зајакнувањето на комуналните, инспекциските и другите служби и функции на општините и Градското собрание на град Скопје, што произлегуваат од условите за работа по земјотресот.“

Член 3

По член 5 се додава нов член 5а кој гласи:

„Дотацијата од член 1 на овој закон ќе им се дава на околиците како аконтација во еднакви месечни износи, со тоа што во последното тримесечје од годината ќе се исплати нејзиниот полн износ утврден со овој закон.

Ако приходите од данокот на доход од населението во текот на тримесечјето се остварат во процент кој е понизок од износот утврден за тие приходи со Одлуката што Извршниот совет ја донесува согласно член 115 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/61), Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја намали висината на аконтацијата на дотацијата сразмерно со остварувањето на овие приходи“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

7.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУѢТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА

Се прогласува Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јануари 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 8 јануари 1964 година.

У број 8

9 јануари 1964 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗА К О Н

ЗА БУѢТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА

Член 1

Буџетот на Социјалистичка Република Македонија (Републички буџет) за 1964 година содржи:

Приходи	— — — —	Динари	7,520.440.000.
Расходи	— — — —	Динари	20,690.440.000
Вишок на расходи	—	Динари	13,170.000.000

Член 2

Вишокот на расходите над приходите по Републичкиот буџет се покрива со дотацијата предвидена во Сојузниот буџет за 1964 година.

Член 3

Назначување на нови службеници во републичките органи и установи може да се врши само во рамките на средствата предвидени за таа цел во раздел 38, партија 167.

Средства од претходниот став ќе се користат на начин што ќе го определи Извршниот совет односно органот што тој ќе го овласти.

Член 4

Средствата што остануваат во претсметките на органите и установите при пресметувањето на приманата на службениците и работниците според одредбите на Законот за здравственото осигурување во корист на партиите за лични расходи, органот може да ги користи за наградување на своите службеници и за давање надоместување на прекувремена работа.

Член 5

Со заштедите во претсметките на републичките органи, наменети за плати и додатоци, кои се резултат на трајното намалување на постојниот број службеници на 1-I-1964 година, заради подобра организација во работата, можат да се користат за зголемување платите на службениците во републичките органи на начин што ќе го утврди Извршниот совет.

Член 6

Средствата предвидени во Дел 3, раздел 20, партија 117 можат да се користат врз основа на писмени договори кои во името на Републиката ги склучува Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Член 7

Со средствата предвидени во Дел 8 — Интервенции во стопанството, раздел 32, партија 150 и 151 ќе располага Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата.

Член 8

Со средствата предвидени во Дел 9 — Дотации, раздел 33 и 34, партија 156, 161, 162 ќе располага Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата.

Член 9

Со средствата предвидени во дел 8 — Интервенции во стопанството — раздел 32, партија 152 — Средства за унапредување на земјоделството и партија 153 — средства за унапредување на водостопанството, ќе располага Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство врз основа на програма што ја донесува Извршниот совет.

Член 10

Со средствата предвидени во Дел 8 — Интервенции во стопанството — раздел 32, партија 155 — средства за Југословенскиот аеротранспорт ќе располага Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски.

Член 11

Со средствата во Дел 9 — Дотации, партија 163 и 164 и во Дел 10 — Обврски на заеми и гаранции, раздел 36, партија 165 — надоместок за неправилно одземени имоти на колонистите ќе располага Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 12

Во 1964 година републичките фондови ќе учествуваат во заедничките приходи — дел за Републичкиот буџет и во дотацијата што му припаѓа на Републичкиот буџет и тоа:

— Републички општествен фонд за финансирање на школството со	15,56%
— Републички фонд за патишта со	5,46%
— Републички фонд за стипендии со	0,28%
— Републички фонд за награди „11 Октомври со	0,04%
— Републички фонд за научна работа со	2,24%
— Републички фонд за истражувачки работи со	1,37%
— Републички фонд за нестопански инвестиции со	6,28%
— Републички фонд за издавач. дејност со	0,66%
— Републички фонд за култ. дејности со	0,81%
— Студентски позајмен фонд со	0,15%

Член 13

Ако одделни органи на републичката управа во текот на годината добијат статус на самостојна установа, Извршниот совет ќе определи дали средствата предвидени во претсметката на органот, чиј статус е изменет ќе бидат користени врз основа на договор за вршење на определени дејности или како дотација.

Член 14

Извршниот совет може да пропише посебен начин за користење на средствата наменети за лични расходи.

Член 15

Извршниот совет може да преземе мерки за штедење на буџетските средства и во случај на промени во организацијата на републичката управа, да ја измени висината и намената на средствата предвидени во буџетот.

Актите од претходниот став подлежат на дополнителна согласност на Собранието.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

ПРЕГЛЕД
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА СР МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ)
ЗА 1964 ГОДИНА

ПРИХОДИ	РАСХОДИ
<p>I — Заеднички приходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Дел на придонесот на буџетите од личниот доход 5.181.400.000 — Данок на доход 570.360.000 — Општински локален данок 417.200.000 — Општински данок на промет 594.160.000 — Данок на промет што плаќаат граѓани и граѓанско правни лица 112.000.000 — Административни такси 100.800.000 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">СЕ: 6.975.920.000</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2% придонесот на фондот за обнова и изградба на град Скопје од основицата на данокот на доход 67.000.000 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Чисто: 6.908.920.000</p> <p>II — Судски такси:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Судски такси 241.920.000 <p>III — Приходи од органите и установите и останатите приходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Републичките органи и установи 25.200.000 — Останати разни приходи 34.800.000 <p>IV — Пренесени средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Вишок на приходите по завршна сметка на буџетот за 1963 година 20.000.000 — Средства на одделната буџетска резерва од 1963 год. ослободена за потрошувачка 289.600.000 <p>V — Дотации:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Општа дотација за урамнотежување на буџетот 13.170.000.000 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Вкупно приходи: 20.690.440.000</p> <p>Се одбива:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3% од делот на придонесот за буџетите од личниот доход што му припаѓа на СР Македонија во полза на Републичкиот општествен фонд за финансирање на школство 155.442.000 — 10% задолжителна резерва 311.676.000 — 32, 85% учество на републичките фондови во заедничките приходи-дел за Републичкиот буџет и во дотацијата што му припаѓа на Републичкиот буџет 4.184.655.000 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">ПРИХОДИ: 16.038.667.000</p>	<p>I — Расходи на републичките органи и установи:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Лични расходи 3.938.882.000 — Оперативни расходи 859.420.000 — Функционални расходи 1.037.717.000 <p>II — Илинденски пензии:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Илинденски пензии 60.000.000 <p>III — Интервенции во стопанство:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Интервенции во стопанството 556.000.000 <p>IV — Дотации:</p> <ul style="list-style-type: none"> — за самостојните установи 917.020.000 — за општествените и други организации 722.700.000 — за околиците 7.427.000.000 <p>V — Обврски по зајмови и гаранции:</p> <ul style="list-style-type: none"> — надоместок за неправилно одземени имоти на колонистите 50.000.000 — ануитети по кредити 50.000.000 <p>VI — Обврски по буџетот и буџетска резерва:</p> <ul style="list-style-type: none"> — за недоволно предвидени и непредвидени расходи и обврски од претходните години 419.928.000 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">РАСХОДИ: 16.038.667.000</p>

8.

На основа член 5 во врска со член 49 од Уредбата за надоместоци на патните и и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/60, 15/61, 74/61 и 16/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/63 и 30/63), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ КОИ ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ ЖИВЕАТ ОДДЕЛНО ОД СВОИТЕ СЕМЕЈСТВА

I

Се укинува Одлуката за надоместок на трошоците на службениците на републичките органи и установи кои поради земјотресот во Скопје живеат одделно од своите семејства („Службен весник на СРМ“ бр. 37/63).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-195/1

14 јануари 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

Огласен дел

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Заводот за запослување на работници — Битола под назив: „Завод за запослување на работници на општините: Битола, Бистрица, Дихово, Кукуречани и Новаци“, се огласува за неважен. (3120)

Загубениот печат на Комисијата за технички преглед на моторни и приклучни возила при Здружението на возачи и автомеханичари — Скопје под назив: „Комисија за технички преглед на моторни и приклучни возила при Здружението на возачи и автомеханичари — Скопје“, се огласува за неважен. (3175)

Загубениот округли печат на Здравствена станица на железничарите — Титов Велес под назив: „Здравствен дом на железничарите — Скопје — Здравствена станица — Титов Велес“, се огласува за неважен. (3354)

Загубениот округли печат на Станбено-штедната задруга „Идадија“ — Скопје под назив: „Станбено-штедна задруга „Идадија“ — Скопје“, се огласува за неважен. (3378)

Загубениот округли печат на Домот за народно здравје — Свети Николе под назив: „Дом за народно здравје — НО на општината Св. Николе“, се огласува за неважен. (3521)

Загубениот округли печат на Граѓевинското предузеќе — Београд — Градилиште — Скопје, се огласува за неважен. (3548)

Загубениот штембил на Браварската работилница на Горѓи Т. Стојанов — Скопје, под назив: „Браварска работилница — Горѓи Т. Стојанов, Скопје“, се огласува за неважен. (3385)

КОНКУРСИ

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за економско-пропагандни емисии
3. Шеф на Бирото за економска анализа
2. Шеф на Отсекот за инвестиции
4. Аналитичар
5. Главен магационер
6. Фактурист

Услови:

За работните места од 1 до 4 точка завршен економски факултет, а за работните места под 5 и 6 завршено средно економско училиште.

Плати според правилникот за плати на Радио-телевизија — Скопје.

Молбите таксирани со таксена марка од 50 динари и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат во Одделението за општи работи на РТС.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

За поблиски информации кандидатите можат да се обратат до Секторот за комерцијално-финансиски работи на Радио-телевизија — Скопје. (107)

Комисијата за службенички работи при Општинското собрание на Општината Демир Хисар, врз основа на член 21 од Законот за јавните службеници

распишува

II К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за стопанство и комунални работи и
2. Референт по план и економска анализа.

Под точка 1 и 2 да имаат завршено економски факултет и најмалку две години практика во структурата.

Молбите и потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Општинското собрание на општината Демир Хисар.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување. (104)

Врз основа на заклучокот на Советот на Институтот за памук, Конкурсната комисија при Институтот, согласно чл. 7 ст. 1 и 2 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Асистент во Отсекот за заштита на растенијата

Услови:

1. Да има завршено земјоделско-шумарски факултет.

2. Кандидатот да поднесе до Институтот за памук молба со 50 динари непоништена таксена марка и документи предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајната по Правилникот за полагајните плати.

Конкурсот трае 30 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Во случај да не се пријават кандидати што ги исполнуваат одредените услови во напред одредениот рок, конкурсот останува отворен до исполнување на работното место. (105)

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

На основа член 37 став 2 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63)

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЗЕМЈАНИТЕ РАБОТИ ВО РАНЖИРАНАТА СТАНИЦА ВАРДАР СО ПРИКЛУЧНИ ПРУГИ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ЈАЗЕЛ СКОПЈЕ

Се повикуваат заинтересираните градежни претпријатија да на Железничкото транспортно претпријатие Скопје — Поголот за студии и извршување на инвестиции поднесат податоци за доказ на свесјата спремност за изведување на горенаведените работи.

За оценување спремноста за изведување претпријатијата треба да ги поднесат следните документи:

- а) доказ за регистрација на претпријатието;
- б) доказ за својот расположив капацитет за изградба на одредениот инвестиционен објект (состав на основните средства, механизација, кадрови и слично);
- в) доказ со свои референти за досега изградените вакви или слични објекти;
- д) преглед на ангажираноста во технички работи;
- е) податоци за финансовата положба на претпријатието по последната завршна сметка.

Горните податоци претпријатијата да ги достават на означената адреса до 14 февруари 1964 година.

Претсметковната вредност на објектот е 1.206.216.600 динари.

Рок за завршување изградбата на објектот е почетокот на месец мај 1965 година.

Информации можат да се добијат на означената адреса писмено, усно и на телефон бр. 22-98, 22-42 локал 5.

СОДРЖИНА

	Страна
4. Указ за прогласување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година — — — — —	17
Општествен план на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година — —	17
5. Указ за прогласување на Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — —	32
Закон за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — —	33
6. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување учеството на околиците и општините во заедничките приходи и висината на дотациите на околиците — — — — —	35
Закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување учеството на околиците и општините во заедничките приходи и висината на дотациите на околиците — — — — —	35
7. Указ за прогласување на Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година — — — — —	35
Закон за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година — — — — —	35
8. Одлука за укинување на Одлуката за надоместок на трошоците на службениците на републичките органи и установи кои поради земјотресот во Скопје живеат одделно од своите семејства — — — — —	37